

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 59

Год. LXIV

Петок, 9 мај 2008

Цена на овој број е 120 денари

www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk



СОДРЖИНА

	Стр.		Стр.
1035. Одлука за престанок на мандатот на градоначалник по сила на закон.....	1	1038. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за содржината и начинот на остварувањето на правата и обврските од задолжителното здравствено осигурување.....	13
1036. Програма за сузбивање и искоренување на бруцелоза кај овците и козите.....	2	1039. Објава за просечната месечна нето плата по работник за месец април 2008 година.....	14
1037. Решение на Комисијата за хартии од вредност.....	13	Огласен дел	1-32

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

1035.

Врз основа на член 36, став 3 од Законот за Владата на Република Македонија (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/00, 12/03, 55/05, 37/06 и 115/07) и член 54, став 4 од Законот за локалната самоуправа (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 8.01.2008 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ПРЕСТАНОК НА МАНДАТОТ НА ГРАДОНАЧАЛНИК ПО СИЛА НА ЗАКОН

1. Се констатира престанок на мандатот на градоначалникот на општина Богданци, Ѓорѓи Петрушев, по сила на закон, поради осуденост со правосилна пресуда за кривично дело на казна затвор во траење над шест месеци.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во “Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 19-130/1
8 јануари 2008 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р Никола Груевски, с.р.

1036.

Врз основа на член 57 став 2 од Законот за ветеринарното здравство ("Службен весник на Република Македонија" бр. 113/07), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 6.05.2008 година, донесе

**ПРОГРАМА
ЗА СУЗБИВАЊЕ И ИСКОРЕНУВАЊЕ НА БРУЦЕЛОЗА КАЈ ОВЦИТЕ И КОЗИТЕ**

Член 1

Предмет и цели на Програмата за сузбивање и искоренување на Бруцелоза кај овците и козите

- (1) Со оваа програма се пропишуваат мерки за заштита на здравјето на животните и луѓето, обезбедување основни предуслови за непречена трговија со живи животни и производи од животинско потекло и извоз на живи овци и кози за период од 2008 до 2013 година.
- (2) Целта на оваа програма ќе биде реализирана со постигнување и одржување на статусот на одгледувалиштата за овци и кози „официјално слободни од Бруцелоза кај овците и козите“.

Член 2

Мерки за контрола и сузбивање на Бруцелозата кај овците и козите

- (1) Мерките за контрола и сузбивање на Бруцелозата кај овци и кози се применуваат во сите одгледувалишта за овци и кози (во натамошниот текст: одгледувалишта) на територијата на Република Македонија.
- (2) Во епизоотиолошките единици наведени во точка А од Прилог бр. 1 кој е составен дел на оваа програма вакцинацијата на овците и козите против Бруцелоза кај овците и козите е забранета. Заради следење на состојбата и сузбивање на Бруцелозата кај овците и козите се спроведуваат следните мерки:
 1. Серолошко испитување со дијагностичките тестови утврдени во Прилог бр. 2 од оваа програма на сите животни постари од 6 месеци.
 2. Дијагностичкото испитување се спроведува со цел постигнување на статусот „одгледувалиште официјално слободно од Бруцелоза кај овците и козите“.
- (3) Во епизоотиолошките единици наведени во точка Б од Прилог бр. 1 на оваа програма, заради контрола и сузбивање на Бруцелозата кај овците и козите се спроведуваат следните мерки:
 1. Вакцинација на животните наменети за одгледување со старост од три до шест месеци со Rev 1 вакцина аплицирана коњуктивално.
 2. По исклучок на точка 1 од овој став, животните наменети за одгледување по претходно одобрување од Управата за ветеринарство може да бидат постари од шест месеци но не постари од 12 месеци.
 3. Вакцинираните животни се обележуваат со ушни маркици кои се означени со знак за вакцинација и годината на вакцинација.
 4. Вакцинацијата на животните од точка 1 и 2 на овој став се врши во период не пократок од пет години.
 5. Прометот со вакцинирани животни не треба да се врши четири недели по вакцинацијата.

6. Вакцинираните животни не треба да се колат три месеци по вакцинацијата. Доколку се колат животните треба да се заколат одвоено од другите животни. Животните задолжително треба да бидат прегледани пред колењето. При колењето на ваквите животни треба да се превземат сите неопходни мерки на претпазливост за да се избегне контаминацијата на другите трупови, линијата на колење и вработените. Вимето, генителниот тракт и крвта се прогласуваат за негодни за човечка исхрана и треба нештетно да се отстранат.
 7. Вакцинацијата на овци и кози кои не се опфатени со точките 1 и 2 од овој став е забранета.
 8. Сите невакцинирани животни и животни кај кои од вакцинацијата поминало 12 месеци се испитуваат серолошки со дијагностичките тестови утврдени во Прилог бр. 2. Јагнињата и јарињата со старост до три месеци не се вакцинираат и серолошки не се тестираат.
 9. Мерките од овој став се применуваат се до постигнување на статусот „одгледувалиште слободно од Бруцелоза кај овци и кози“.
 10. По истекот на временскиот рок наведен во точка 4 од овој став во одгледувалиштата со статус „слободни од Бруцелоза кај овци и кози“ ќе се применуваат мерките за постигнување и одржување на статус одгледувалиште „официјално слободно од Бруцелоза кај овци и кози“.
- (4) Во епизоотиолошките единици наведени во Точка В од Прилог бр. 1 на оваа програма, заради контрола и сузбивање на Бруцелозата кај овците и козите се спроведуваат следните мерки:
1. Во првата година од спроведувањето на оваа програма:
 - Масовна вакцинација на сите овци и кози постари од три месеци со Rev 1 вакцина аплицирана коњуктивално. Вакцинацијата на возрасните животни треба да се врши во период пред припустот или во последниот месец од гравидитетот. Вакцинираните животни се обележуваат со ушни маркици кои се означени со знак за вакцинација и годината на вакцинација.
 - Се забранува прометот на вакцинирани животни четири недели по вакцинацијата.
 - Вакцинираните животни не треба да се колат три месеци по вакцинацијата. Доколку се колат, со животните треба да се постапува согласно алинеја 4 и 5 од оваа точка.
 - Во текот на првата година од спроведувањето на оваа програма, колењето на овци и кози од овие епизоотиолошки единици се врши по претходно издадено одобрение од страна на ветеринарниот инспектор. Животните треба да се заколат одвоено од другите животни. Животните задолжително треба да бидат прегледани пред колењето. При колењето на ваквите животни треба да се превземат сите неопходни мерки на претпазливост за да се избегне контаминацијата на другите трупови, линијата на колење и вработените. Вимето, генителниот тракт и крвта се прогласуваат за негодни за човечка исхрана и треба нештетно да се отстранат.
 - Доколку при пост-морталниот преглед се откриени лезии кои укажуваат на акутна инфекција, трупот се прогласува за негоден за човечка исхрана.
 - Јагнињата и јарињата наменети за колење пред три месечна возраст нема да се вакцинираат и нема серолошки да се тестираат.

2. Во наредните години од спроведувањето на оваа програма се применуваат мерките пропишани во став (3) од овој член.
- (5) Од страна на Управата за ветеринарство се даваат подетални упатства за спроведување на одредбите од оваа програма.
- (6) Најмалку еднаш годишно од страна на Управата за ветеринарство се врши проценка на ефикасноста во спроведувањето на оваа програма и може да предлага соодветни измени и дополнувања.
- (7) Поделбата на епизоотиолошките единици во однос на спроведување на вакцинацијата на овците и козите против Бруцелоза кај овци и кози е дадена во Прилог бр. 1.
- (8) Дијагностичките тестови за потврдување на Бруцелоза кај овци и кози се дадени во Прилог бр. 2 кој е составен дел на оваа програма.

Член 3

Мерки кои се применуваат во одгледувалиштата при поставувањето на сомнеж на присуство на болеста

- (1) Секоја овца или коза која покажува знаци за можно присуство на Бруцелоза кај овци и кози или за кое постои потврдена епидемиолошка врска со потврден извор на инфекција а за кое немало официјално испитување кое го потврдува или отфрлаа присуството на болеста се прогласува како сомнителен случај.
- (2) Сомнителниот случај треба да биде пријавен на ветеринарниот инспектор од страна на лицето од кое потекнува ова сомневање.
- (3) Ветеринарниот инспектор веднаш презема службена истрага со цел потврдување или отфрлање на присуството на болеста во сите одгледувалишта во кои има сомнителни животни на Бруцелоза кај овците и козите.
- (4) До добивање на резултатите од службената истрага во одгледувалиштето се превземаат следните мерки:
 1. Одгледувалиштето се става под службен надзор.
 2. Забрана за внесување и изнесување на животни од одгледувалиштето, освен доколку се испраќаат директно на колење.
 3. Сомнителните животни се изолираат во самото одгледувалиште.
 4. Млекото од сомнителните животни може да служи само за исхрана на животните од истото одгледувалиште по соодветното термичко третирање и не може да се користи за човечка исхрана.

Член 4

Потврден случај на Бруцелоза кај овци и кози

- (1) Како позитивно на реакција на врзување на комплемент-PBK се смета животното чиј серум содржи повеќе од 20 IE во 1 мл.
- (2) Како позитивно на имуноензимски тест- ELISA се смета секое животно кое по критериумите на користениот ELISA ќе даде позитивен резултат.

(3) Доколку во одгледувалиште со ELISA или РВК се добиени позитивни резултати кај повеќе од 20% од животните во одгледувалиштето, комисија формирана од Директорот на Управата за ветеринарство ја проценува епидемиолошката состојба и носи заклучок за понатамошни мерки.

Член 5

Мерки кои се применуваат на одгледувалишта со позитивни животни

По официјалното потврдување на Бруцелозата кај овци и кози во заболеното одгледувалиште се применуваат следните мерки:

1. Одгледувалиштето се става под службен надзор.
2. Забрането е внесување и изнесување на сите приемчиви животни во и од одгледувалиштето.
3. Изолација на животните кај кои Бруцелозата кај овците и козите е официјално потврдена како и за сите животни кои согласно оваа програма може да се прогласат за заболени. Позитивните животни треба видливо да се означат.
4. Животните кај кои Бруцелозата кај овците и козите е официјално потврдена како и сите животни кои согласно оваа програма може да се прогласат за заболени се колат под службен надзор во што е можно пократок временски рок, најдоцна за 30 дена од денот на кој сопственикот на животното или одговорното лице е известно за присуството на болеста и обврската за задолжително колење согласно програмата.
5. По исклучок од точка 2 од овој член, приемчивите животни кои дале негативен резултат на дијагностичките тестови може да се испратат директно на колење по претходно одобрување од ветеринарниот инспектор.
6. Млекото од позитивните животни треба нештетно да се одстрани или може да служи за исхрана на животните од истото одгледувалиште по соодветното термичко третирање. Млекото од позитивните животни не треба да се користи за човечка исхрана.
7. Нештетно одстранување на абортирани фетуси, мртво родени јагниња и јариња и плаценти.
8. Секојдневно собирање на ѓубрето и постелката и нивно закопување или дезинфицирање. Ѓубрето и постелката не треба да се изнесуваат најмалку три недели од неговото собирање.
9. Сеното, постилката и сите други предмети кои биле во контакт со позитивните животни, фетуси или плацента се закопуваат со претходно натопување со дезинфициенс.
10. Објектите и просторот во кој престојувале животните треба темелно да се исчистат и потоа да се дезинфицираат со дезинфициенс кој е регистриран за употреба во Република Македонија. Концентрацијата на дезинфициенсот треба да биде соодветна за површините кои се дезинфицираат.
11. Предметите кои биле во контакт со заболените животни треба темелно да се исчистат и дезинфицираат. Доколку тоа не е возможно, истите треба да се уништат.
12. Во случај на целосна депопулизација на одгледувалиштето, повторното населување може да се изврши по поминати четири недели по извршената дезинфекција.
13. Спроведување на епидемиолошко испитување со цел одредување на изворот, времето и начинот на инфекцијата и претходното и понатамошното ширење на инфекцијата.

14. Повторно тестирање на животните 30 дена по изнесувањето на заболените животни.

Член 6

Определување на статус официјално слободни од Бруцелоза кај овци и кози на одгледувалиштата за овци и кози

- (1) Како „одгледувалиште официјално слободно од Бруцелоза кај овци и кози“ се определува:

1. Одгледувалиште за овци и кози кое ги исполнува:

- Сите приемчиви животни на Бруцелоза кај овци и кози во одгледувалиштето не покажуваат клинички или други знаци на болеста најмалку 12 месеци.
- Во одгледувалиштето нема овци или кози кои се вакцинирани против Бруцелоза кај овци и кози, освен овци и кози кои се вакцинирани пред повеќе од две години со Rev 1 вакцина.
- Животните кои во моментот на тестирање се постари од шест месеци биле двократно тестирани со тестови согласно Прилог бр. 2 кои се изведени во период не пократок од шест месеци со негативен резултат.
- По изведувањето на тестовите од претходната алинеја од точка 1 од овој став во одгледувалиштето нема други животни освен оние кои биле присутни во времето на тестирање. Доколку во одгледувалиштето биле внесени други овци и кози тие треба да потекнуваат од одгледувалишта за овци и кози кои се официјално слободни од Бруцелоза кај овци и кози или од одгледувалишта слободни од Бруцелоза кај овци и кози под услови наведени во член 9 од оваа програма.

2. Одгледувалиштето кое се наоѓа во „регион официјално слободен од Бруцелоза кај овци и кози“ определено согласно одредбите од член 10 од оваа програма.

- (2) По добиениот статус, одгледувалиштето од став 1 од овој член треба да ги исполнува одредбите пропишани за одржување на статусот на „одгледувалиште официјално слободно од Бруцелоза кај овци и кози“ пропишани во член 7 од оваа програма.

Член 7

Одржување на статусот одгледувалиште за овци и кози официјално слободни од Бруцелоза кај овци и кози

- (1) Доколку одгледувалиште кое е определено како официјално слободно од Бруцелоза кај овци и кози се наоѓа во регион кој не е определен за официјално слободен од Бруцелоза кај овци и кози и во кое после добиениот статус имало движење на животни согласно член 9 од оваа програма, на годишно ниво се тестира репрезентативен број на животни постари од 6 месеци. Одгледувалиштето ќе го задржи статусот доколку резултатите од тестирањето се негативни. Репрезентативниот број на животни кои треба да се тестираат годишно треба да ги вклучува следниве групи на животни:

- сите машки животни постари од 6 месеци;
- сите ново внесени животни после последниот извршен тест;

- 25% од женските животни кои достигнале полова зрелост или кои се молзат при што најмалку 50 женски животни треба да бидат тестирани по одгледувалиште, а во случај на одгледувалишта со помалку од 50 такви женски животни, сите женски животни треба да бидат тестирани.

(2) Во региони кои не се определени за официјално слободни од Бруцелоза кај овци и кози каде повеќе од 99% од одгледувалиштата за овци и кози се определени како официјално слободни од Бруцелоза кај овци и кози, фреквенцијата на тестирање на официјално слободните одгледувалишта може да се продолжи на три години, доколку одгледувалиштата кои не се официјално слободни, се под официјален надзор и во нив се спроведуваат мерки за сузбивање на болеста.

Член 8

Сомнителни и потврдени случаи на Бруцелоза кај овците и козите во одгледувалишта кои се официјално слободни од Бруцелоза кај овци и кози

(1) Доколку во одгледувалиште кое е официјално слободно од Бруцелоза кај овци и кози:

1. Една или повеќе овци или кози се сомнителни на присуство на Бруцелоза кај овците и козите статусот на одгледувалиштето ќе биде повлечен. Статусот може да биде само привремено повлечен доколку животните се веднаш уништени или изолирани до добивањето на официјалната потврда или отфрлање на болеста.
2. Бруцелозата кај овците и козите е потврдена, статусот на одгледувалиштето не мора да биде повлечено само доколку сите инфицирани животни или сите животни од приемчивите видови се заклани по што се извршени две тестирања во согласност со Прилог бр. 2 во интервал од повеќе од три месеци на сите животни постари од шест месеци со негативен резултат.

(2) Во случаите од став 1 од овој член, Управата за ветеринарство по претходно спроведена проценка покрај позитивните животни може да превземе мерки и сомнителни животни на одгледувалиштето да бидат заклани.

(3) Ветеринарниот инспектор превзема епидемиолошка истрага со цел идентификација на одгледувалиштата кои имале епидемиолошка врска со позитивното одгледувалиште. Во епидемиолошки поврзаните одгледувалишта се спроведуваат тестовите од став 1 од овој член.

(4) Доколку по извршената епидемиолошка истрага во согласност со став 3 од овој член се потврди жариште на Бруцелоза кај овците и козите, Управата за ветеринарство ќе ги процени условите во кои се појавило жариштето на болеста и може да го повлече статусот на регионот. Доколку статусот е повлечен, процедурата за повторната класификација на регионот се спроведува согласно член 10 од оваа програма.

Член 9

Внесување на животни во одгледувалишта официјално слободни од Бруцелоза кај овци и кози

(1) Во одгледувалиште кое е определено како официјално слободно од Бруцелоза кај овци и кози може да се внесат овци и кози само доколку:

1. Животните доаѓаат од „одгледувалишта официјално слободни од Бруцелоза кај овци и кози“, или
2. Животните ги исполнуваат:
 - Доаѓаат од „одгледувалиште слободно од Бруцелоза кај овци и кози“, и
 - Се индивидуално обележани и биле постојано присутни во одгледувалиштето од кое потекнуваат во период од најмалку 30 дена односно од раѓањето доколку се помлади од 30 дена,
 - Не се вакцинирани против Бруцелоза кај овци и кози, а доколку се вакцинирани поминало повеќе од 2 години од вакцинацијата. Доколку женските животни постари од 2 години се вакцинирани пред 7 месечна возраст, истите може да бидат внесени во одгледувалиштето, и
 - Биле изолирани под официјален надзор на одгледувалиштето од кое потекнуваат за кое време се извршени два одвоени теста во согласност со Прилог бр. 2 со негативен резултат во интервал од најмалку шест недели.

Член 10

Дефинирање на територијата на Република Македонија или дефиниран регион од неа како официјално слободен од Бруцелоза кај овците и козите

(1) Територијата на Република Македонија или дефиниран регион од неа може да се сметаат како официјално слободни од Бруцелоза кај овците и козите доколку:

1. Најмалку 99,8% од одгледувалиштата се прогласени како официјално слободни од Бруцелоза кај овци и кози, или
2. Е исполнето следното:
 - Бруцелозата кај овците и козите е болест која задолжително се пријавува најмалку во последните пет години.
 - Немало ниту еден официјално потврден случај на Бруцелоза кај овци и кози во последните пет години.
 - Вакцинацијата е забранета најмалку три години.

(2) За задржување на статусот на територијата на Република Македонија или дефиниран регион од неа како официјално слободен од Бруцелоза кај овци и кози, покрај барањата од став 1 треба да се исполни и следново:

- Во првата година по прогласувањето на територијата на Република Македонија или дефиниран регион од неа како официјално слободни од Бруцелоза кај овци и кози на одгледувалиштата или во кланиците се вршат проверки по случаен избор со кои со сигурност од 99% може да се тврди дека помалку од 0,2% од одгледувалиштата се инфицирани со Бруцелоза кај овците и козите или дека со проверката се испитани најмалку 10% од овците и козите постари од шест месеци со тестовите пропишани во Прилог бр. 2 со негативен резултат.

- Од втората година по прогласувањето на територијата на Република Македонија или дефиниран регион од неа како официјално слободни од Бруцелоза кај овците и козите, на годишно ниво на одгледувалиштата или во кланиците се вршат проверки по случаен избор со кои со сигурност од 95% може да се тврди дека помалку од 0,2% од одгледувалиштата се инфицирани со Бруцелоза кај овци и кози или дека со проверката се испитани најмалку 5% од овците и козите постари од 6 месеци со тестовите пропишани во Прилог бр. 2 со негативен резултат.

Член 11

Определување на статус на одгледувалиште слободно од Бруцелоза кај овци и кози

(1) Како „одгледувалиште слободно од Бруцелоза кај овци и кози“ може да биде определено одгледувалиште за овци и кози кај кое:

1. Сите приемчиви животни на Бруцелоза кај овци и кози на одгледувалиштето не покажуваат клинички или други знаци на болеста најмалку 12 месеци.
2. Сите или дел од животните во одгледувалиштето биле вакцинирани со Rev 1 вакцина на старост помала од седум месеци.
3. Вакцинираните животни кои во моментот на тестирање се постари од 18 месеци биле двократно тестирани со тестови согласно Прилог бр. 2 кои се изведени во период не пократок од шест месеци со негативен резултат.
4. Невакцинираните животни кои во моментот на тестирање се постари од шест месеци биле двократно тестирани со тестови согласно Прилог бр. 2 кои се изведени во период не пократок од шест месеци со негативен резултат.
5. По изведувањето на тестовите од точки 3 и 4 од овој став во одгледувалиштето нема други животни освен оние кои биле присутни во времето на тестирање. Доколку во одгледувалиштето биле внесени други животни тие треба да потекнуваат од „одгледувалишта за овци и кози официјално слободни од Бруцелоза кај овци и кози“ или од „одгледувалишта слободни од Бруцелоза кај овци и кози“ под услови наведени во член 14 од оваа програма.

(2) По определување на статусот на „одгледувалиште слободно од Бруцелоза кај овци и кози“, одгледувалиштето ги исполнува одредбите за одржување на статусот на „одгледувалиште слободно од Бруцелоза кај овци и кози“ пропишани во член 12 од оваа програма.

Член 12

Одржување на статусот одгледувалиште за овци и кози слободно од Бруцелоза кај овци и кози

За одржување на статусот на „одгледувалиште слободно од Бруцелоза кај овци и кози“ потребно е на годишно ниво да се тестира репрезентативен број на животни на секое одгледувалиште. Одгледувалиштето ќе го задржи статусот доколку резултатите од тестирањето се негативни. Репрезентативниот број на животни кои треба да се тестираат годишно треба да ги вклучува следниве групи на животни:

- сите некастрирани и невакцинирани машки животни постари од 6 месеци;

- сите некастрирани и вакцинирани машки животни постари од 18 месеци;
- сите ново внесени животни после последниот извршен тест;
- 25% од женските животни кои достигнале полова зрелост или кои се молзат при што најмалку 50 женски животни треба да бидат тестирани по одгледувалиштето, а во случај на одгледувалишта со помалку од 50 такви женски животни, сите женски животни треба да бидат тестирани.

Член 13

Сомнителни и потврдени случаи на Бруцелоза кај овците и козите во одгледувалишта слободни од Бруцелоза кај овци и кози

(1) Во случај кога во „одгледувалиште слободно од Бруцелоза кај овци и кози“ една или повеќе овци или кози се сомнителни на присуство на Бруцелоза кај овците и козите, статусот на одгледувалиштето се повлекува. Статусот може да биде само привремено повлечен доколку животните се веднаш уништени или изолирани до добивањето на официјалната потврда или отфрлање на сомнежот за присуство на болеста.

(2) Доколку Бруцелозата кај овците и козите е потврдена, статусот на одгледувалиштето не мора да биде повлечен само доколку сите инфицирани животни или сите животни од приемчивите видови се заклани по што се извршени две тестирања со негативен резултат во согласност со Прилог бр. 2 во интервал од повеќе од три месеци на следниве животни:

- Сите вакцинирани животни постари од 18 месеци и
- Сите невакцинирани животни постари од 6 месеци.

Член 14

Внесување на животни во одгледувалишта слободни од Бруцелоза кај овци и кози

(1) Во одгледувалиште кое е прогласено како слободно од Бруцелоза кај овци и кози може да се внесат само животни кои доаѓаат од одгледувалишта официјално слободни или слободни од Бруцелоза кај овци и кози.

(2) Доколку животните не потекнуваат од одгледувалишта наведени во став 1 од овој член треба да:

- Животните да се индивидуално обележани.
- Животните да потекнуваат од одгледувалишта каде овците и козите или животните од други приемчиви видови на Бруцелоза кај овци и кози не покажале клинички знаци на Бруцелоза кај овците и козите во последните 12 месеци и
- Животните да не биле вакцинирани во претходните две години, да биле изолирани под официјален надзор на одгледувалиштето од кое потекнуваат за кое време се извршени два одвоени теста во согласност со Прилог бр. 2 со негативен резултат во интервал од најмалку шест недели или биле вакцинирани со Rev 1 вакцина пред седум месечна возраст и пред повеќе од 15 дена пред влезот на одгледувалиштето.

Член 15**Промена на квалификација на статусот одгледувалишта слободни од Бруцелоза кај овци и кози**

„Одгледувалиште слободно од Бруцелоза кај овци и кози“ може да се квалифицира како „одгледувалиште официјално слободно од Бруцелоза кај овци и кози“ после поминати две години од добивањето на статусот „одгледувалиште слободно од Бруцелоза кај овци и кози“ и доколку:

1. Во одгледувалиштето нема овци и кози кои се вакцинирани против Бруцелоза кај овци и кози во текот на најмалку две години;
2. Условите наведени во член 14 од оваа програма се исполнети во текот на периодот од точка 1 од овој член;
3. На истекот на втората година од добивањето на статусот „одгледувалиште слободно од Бруцелоза кај овци и кози“, сите животни постари од шест месеци се тестирани со тестовите од Прилог бр. 2 со негативен резултат во секој поединечен случај.

Член 16**Влегување во сила**

Оваа програма влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 19-2519/1
6 мај 2008 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

Прилог бр. 1

Поделба на епизоотиолошки единици во однос на вакцинација на овци и кози против Бруцелоза кај овци и кози

А Епизоотиолошки единици каде вакцинацијата на овци и кози против Бруцелоза кај овци и кози е забранета

1. Берово;
2. Пехчево;
3. Делчево;
4. Македонска Каменица;
5. Винаца;
6. Кочани;
7. Зрновци;
8. Чешиново-Облешево;
9. Кратово;
10. Крива Паланка;
11. Ранковце;
12. Пробиштип;
13. Струмица;
14. Босилово;
15. Василево; и
16. Ново Село.

Б Епизоотиолошки единици каде се врши вакцинација на јагнињата и јарињата оставени за приплод

1. Битола;
2. Могила;
3. Новаци;
4. Велес;
5. Градско;
6. Чашка;
7. Гевгелија;
8. Богданци;
9. Дојран;
10. Гостивар;
11. Врапчиште;
12. Маврово и Ростуше;
13. Дебар;
14. Центар Жупа;
15. Демир Хисар;
16. Кавадарци;

17. Росоман;
18. Кичево;
19. Вранештица;
20. Другово;
21. Зајас;
22. Ослемеј;
23. Крушево;
24. Куманово;
25. Липково;
26. Старо Нагоричане;
27. Македонски Брод;
28. Пласница;
29. Неготино;
30. Демир Капија;
31. Охрид;
32. Дебарца;
33. Прилеп;
34. Долнени;
35. Кривогаштани;
36. Ресен;
37. Свети Николе;
38. Лозово;
39. Скопје;
40. Зелениково;
41. Илинден;
42. Петровец;
43. Сопиште;
44. Студеничани;
45. Чучер Сандево;
46. Арачиново;
47. Струга;
48. Вевчани;
49. Тетово;
50. Брвеница;
51. Теарце;
52. Желино;
53. Јегуновце; и
54. Боговиње.

В Епизоотиолошки единици каде во првата година од спроведувањето на програмата се врши масовна вакцинација на овците и козите

1. Валандово;
2. Радовиш;
3. Конче;
4. Штип; и
5. Карбинци.

Прилог бр. 2

Дијагностички тестови

(1) Во епизоотиолошките единици наведени во Точка А од Прилог бр. 1 дијагностичкото испитување на Бруцелоза кај овците и козите се врши со серолошко испитување со примена на тестот брза аглутинација-Розе бенгал тест (РБТ). Доколку сите животни на одгледувалиштето дадат негативен резултат на овој тест, негативниот резултат се смета како конечен.

Доколку со серолошкото испитување на крвта на животните со РБТ се добие позитивен резултат кај помалку од 5% од животните во одгледувалиштето, позитивните проби се испитуваат со тестот на врзување на комплемент (РВК). Доколку со РВК тестот се потврдат позитивните резултати, во тој случај сите животни од одгледувалиштето треба да бидат испитани со истиот тест.

Доколку со серолошкото испитување на крвта на животните со РБТ се добие позитивен резултат кај повеќе од 5% од животните во одгледувалиштето, во тој случај крвта од сите животни од одгледувалиштето треба да се испита со тестот РВК.

(2) Во епизоотиолошки единици наведени во точка Б и точка В од Прилог бр. 1, дијагностичкото испитување на Бруцелоза кај овците и козите се врши со серолошко испитување со примена на РБТ. Доколку сите животни на одгледувалиштето дадат негативен резултат на овој тест, негативниот резултат се смета како конечен.

Доколку со серолошкото испитување на крвта на животните со РБТ се добие позитивен резултат кај помалку од 5% од животните на одгледувалиштето, позитивните проби се испитуваат со имуноензимски тест (ELISA). Доколку со ELISA се потврдат позитивните резултати, во тој случај сите животни од одгледувалиштето треба да бидат испитани со истиот тест.

Доколку со серолошкото испитување на крвта на животните со РБТ се добие позитивен резултат кај повеќе од 5% од животните, во тој случај крвта од сите животни од одгледувалиштето се испитува со ELISA.

(3) Антигенот кој се употребува треба да биде стандардизиран согласно меѓународниот стандарден серум на Светската организација за здравствена заштита на животните-OIE (OIEISS).

КОМИСИЈА ЗА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ

1037.

Врз основа на член 43 од Законот за преземање на акционерските друштва ("Службен весник на Република Македонија" бр. 4/2002, 37/2002 и 36/2007), Комисијата за хартии од вредност, на седницата одржана на ден 7.05.2008 година, го донесе следното

РЕШЕНИЕ

1. Се утврдува за успешна понудата за откуп на обичните акции издадени од АДГ Маврово – Скопје дадена од ИНГРА д.д. Загреб, ул. "Александер вон Хумболдт", 4/б, Загреб, Р. Хрватска.

2. Се задолжува понудувачот од точка 1, ова решение да го објави на начин како што е објавена понудата за откуп.

3. Решението влегува во сила со денот на донесувањето.

4. Жалбата против ова решение не го одложува неговото извршување.

5. Решението ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 07-1255/26
7 мај 2008 година
Скопје

Комисија за хартии од вредност
Претседател,
Марина Накева – Кавракова, с.р.

ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ
НА МАКЕДОНИЈА

1038.

Врз основа на член 9 став 2, член 17 став 1, член 24 став 1, член 25 став 6, член 27 став 2, член 28 став 5 и член 56 став 1 точка 3 од Законот за здравственото осигурување ("Сл.весник на РМ" бр.25/2000, 34/2000, 96/2000, 50/2001, 11/2002, 31/2003, 84/2005, 37/2006, 18/2007 и 36/2007), Управниот одбор на Фондот за здравствено осигурување на Македонија, на седницата одржана на 11.04.2008 година, донесе

ПРАВЛНИК
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА СОДРЖИНАТА И НАЧИНОТ НА ОСТВАРУВАЊЕТО НА ПРАВАТА И ОБВРСКИТЕ ОД ЗАДОЛЖИТЕЛНОТО ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ

Член 1

Во Правилникот за содржината и начинот на остварувањето на правата и обврските од задолжителното здравствено осигурување ("Сл.весник на РМ" бр. 111/2000, 4/2001, 71/2001, 23/2002, 55/2004, 30/2006, 137/2006 и 26/2007) во членот 13 став 1 зборот "спонзор" се заменува со зборовите: "без оглед на".

Член 2

Во членот 16 точката 1 се брише, а точките 2 и 3 стануваат точка 1 и 2.

Член 3

Во членот 93 став 1 алинеја 3 по зборовите: “образец (НП-2)“, се додаваат зборовите: “со платни списоци на увид“.

Член 4

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија“, а ќе се објави по добивање на согласност од министерот за здравство.

Бр. 02- 4720/3
11 април 2008 година
Скопје

Управен одбор,
Претседател,
Албон Цемаили, с.р.

МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРУД И СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА

1039.

Врз основа на член 5 од Законот за исплата на платите во Република Македонија (“Службен весник на РМ“ бр. 70/94, 62/95, 33/97, 50/01, 26/02, 46/02, 37/05 и 121/07), Министерството за труд и социјална политика

ОБЈАВУВА

Просечната месечна нето плата по работник за месец април 2008 година неможе да изнесува помалку од утврдената на ниво на оддел и тоа:

Оддел	Назив на одделот	Износ
01	Земјоделство, лов и соодветни услужни активности	6.573
02	Шумарство, искористување на шуми и соодветни услужни активности	9.103
05	Улов на риба, одгледување на риби и услужни активности во рибарството	6.009
10	Вадење на камен, јаглен и лигнит, вадење на тресет	8.326
11	Вадење на сурова нафта и природен гас и услужни активности во производството на нафта и гас, освен истражувања	0
12	Вадење на руда на уран и ториум	0
13	Вадење на руди на метал	13.757
14	Вадење на други руди и камен	10.167
15	Производство на прехранбени производи и пијалаци	9.354
16	Производство на тутунски производи и ферментација на тутун	8.156
17	Производство на текстилни ткаенини	5.320
18	Производство на облека; доработка и боене на крзно	4.580
19	Штавење и доработка на кожа, производство на куфери, рачни торби, седла, сарачки производи и обувки	4.237
20	Преработка на дрво, производи од дрво и плута, освен мебел, производство на предмети од слама и плетарски материјал	6.047
21	Производство на целулоза, хартија и производи од хартија	8.993
22	Издавачка дејност, печатење и репродукција на снимени медиуми	10.027
23	Производство на кокс, деривати и нафта и нуклеарно гориво	16.346
24	Производство на хемикалии и хемиски производи	16.858
25	Производство на производи од гума и производи од пластични маси	5.580
26	Производство на производи од други неметални минерали	13.029
27	Производство на основни метали	11.055
28	Производство на метални производи во металопреработувачката фаза, освен машини и уреди	5.906
29	Производство на машини и уреди, неспомнати на друго место	8.371

30	Производство на канцелариски машини и компјутери	14.215
31	Производство на електрични машини и апарати, неспомнати на друго место	7.557
32	Производство на радио, телевизиска и комуникациона опрема и апарати	9.179
33	Производство на прецизни медицински и оптички инструменти и часовници	13.289
34	Производство на моторни возила, приколки и полуприколки	6.740
35	Производство на други сообраќајни средства	9.769
36	Производство на мебел и други разновидни производи, неспомнати на друго место	5.348
37	Рециклажа	5.713
40	Снабдување со електрична енергија, гас, пареа и топла вода	14.840
41	Собирање, пречистување и дистрибуција на вода	9.053
45	Градежништво	7.076
50	Продажба, одржување и поправка на моторни возила и мотоцикли, продажба на мало на моторни горива	11.655
51	Трговија на големо и посредничка трговија, освен трговија со моторни возила и мотоцикли	11.743
52	Трговија на мало, освен трговија со моторни возила и мотоцикли; поправка на предмети за лична употреба и за домаќинствата	6.579
55	Хотели и ресторани	7.738
60	Копнен сообраќај, ценоводен транспорт	8.923
61	Воден сообраќај	0
62	Воздушен сообраќај	19.907
63	Придружни и помошни активности во сообраќајот; активности на патничките агенции	13.681
64	Поштенски активности и телекомуникации	15.331
65	Финансиско посредување, освен осигурување и пензиски фондови	18.559
66	Осигурување и реосигурување, пензиски фондови, освен задолжителна социјална заштита	21.572
67	Помошни активности во финансиското посредување	28.477
70	Активности во врска со недвижен имот	11.530
71	Изнајмување на машини и опрема без ракувач и изнајмување на предмети за лична употреба и за домаќинствата	6.599
72	Компјутерски и сродни активности	13.573
73	Истражување и развој	10.146
74	Други деловни активности	9.417
75	Јавна управа и одбрана; задолжителна социјална заштита	11.914
80	Образование	9.683
85	Здравство и социјална работа	9.402
90	Отстранување на отпадни води и ѓубре, санитарни и слични активности	7.962
91	Дејност на организации врз база на зачленување	12.610
92	Рекреативни, спортски, културни и забавни активности	8.649
93	Други услужни дејности	7.329
95	Дејност на домаќинствата како работодавачи на домашен персонал	0
96	Неиздиференцирани дејности на приватните домаќинства за производство на стоки за сопствени потреби	0
97	Неиздиференцирани дејности на приватните домаќинства за извршување услуги за сопствени потреби	0
99	Екстериторијални организации и тела	0

Месечно даночно ослободување 3.294.

Министер,
Љупчо Мешков, с.р.

ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РМ ВИ ГИ НУДИ СЛЕДНИТЕ ИЗДАНИЈА:




1

200,00



**Закон за обезбедување
на побарувањата
Закон за заштита на
потрошувачите при
договори за потрошувачки
кредити**
(со подзаконски акти)
(редакциска збирка), 2007

300,00



2

Закон за банките
(редакциска збирка), 2007

П О Р А Ч К А Б Р. 59

Со ова неотповикливо го порачувам изданието под реден број: 1) во _____ примероци;
2) во _____ примероци.

Доказот за извршена уплата на жиро с-ка 300000000188798 и порачката ги испраќаме по пошта на адреса бул. „Партизански одреди“ бр. 29, п. факс 51, 1000, Скопје, или на телефакс број + 389-2-311-22-67.

Порачател: _____ Место: _____
ул. _____ бр. _____, тел./факс _____

Во _____, _____ 2008 година.

(М.П.)

Потпис на порачателот

Во издание на ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РМ излезе од печат изданието



НОВО!

НОВО!

НОВО!

- Интегрален текст -
Предговор, кратки
објаснувања и
Регистар на поими

650,00

Акад. ВЛАДО КАМБОВСКИ

П О Р А Ч К А Б Р. 59

Со ова неотповикливо го порачувам изданието Кривичен законик во _____ примероци.

Доказот за извршена уплата на жиро с-ка 300000000188798 и порачката ги испраќаме по пошта на адреса бул. „Партизански одреди“ бр. 29, п. фах 51, 1000, Скопје, или на телефакс број + 389-2-311-22-67.

Порачател: _____

Место: _____

ул. _____ бр. _____ тел./факс _____




www.sivesnik.com.mk
contact@slvesnik.com.mk

Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о.-Скопје
бул. "Партизански одреди" бр. 29. Поштенски фах 51.
Директор и одговорен уредник - Тони Трајанов.
Телефони: +389-2-3298-860, 3290-471, 3290-449.
Телефакс: +389-2-3112-267.

Претплатата за 2008 година изнесува 9.200,00 денари.
„Службен весник на Република Македонија“ излегува по потреба.
Рок за рекламации 15 дена.
Жиро-сметка: 300000000188798.
Депонент на Комерцијална банка, АД - Скопје.
Печат: ГРАФИЧКИ ЦЕНТАР ДООЕЛ, Скопје.

ISSN 0354-1622



2008059